

Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Бројот (ID) којшто кандидатот автоматски го добил од системот при електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши со испраќање на електронска пошта (e-mail) на електронската адреса upisi-fzhn@ukim.edu.mk Во предмет (**Subject**) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот (ID) што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и ги прикачуваат (во Attach File) скенирани следните документи:

1. Пријава за запишување (образец A1)
2. Електронска пријава (од iKnow-системот)
3. Оригинални свидетелства од сите класови (4 години)
4. Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование), освен за генерација матуранти 2019/20 год. со Уредба
5. Извод од матичната книга на родените
6. Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
7. Изјава за веродостојност и точност на податоци (самостална изјава)
8. Потврда за уплата:
 - 50,00 денари административна такса (100000000063095 или преку СМС).
 - потврда за уплата на 300,00 денари **на ФЗНХ -160010454578810**,Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**,
повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

Примените кандидати треба да ги достават **сите документи во ОРИГИНАЛНА ФОРМА** за нивно запишување (за трет рок 30. 9. 2020 год.) на ФЗНХ.

За сите дополнителни информации околу условите и постапката за пријавување и запишување на прв циклус студии на ФЗНХ обратете се на контакт тел. [02/ 3 255 100](tel:023255100) или до Одделението за студентски прашања:

kilioska@fzhn.ukim.edu.mk, vsokolovska@fzhn.ukim.edu.mk (072805224, 072805225)
neckovski@fzhn.ukim.edu.mk или до Продекан за настава на ФЗНХ romina@fzhn.ukim.edu.mk

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ